



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Бр.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ година

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОГРАМСКА И БУЏЕТСКА РЕАЛИЗАЦИЈА

на

**Програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година**

### 1. Опис на постигнувања

- Вкупен број на лица кои боледуваат од Diabetes mellitus 85.000 лица (согласно податоците од јули 2018 од мој термин)
- Број на лица со дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2 кои се на инсулинска терапија се 40.000 лица,
- Број на лица со дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2 кои добиваат инсулин преку Програмата се 40.000 лица
- Број на лица со дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2 кои добиваат глукагон преку Програмата се сите пациенти на кои им се препишува глукагон од пациентите кои се на инсулинска терапија.
- Број на лица со дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2 кои добиваат инсулински игли преку Програмата се 40.000 лица.
- Број на лица со дијабетес тип 1 и дијабетес тип 2 кои добиваат ленти за мерење на шеќер во крв преку Програмата се сите 40.000 пациенти.
- Број на лица со дијабетес тип 1 кои добиваат потрошен материјал за инсулински пумпи 190 лица со пумпи

### 2. Извештај за програмска и буџетска реализација на активностите финансирани од основниот буџет на Министерството за здравство и буџетот на самофинансирачки активности

Бр.	АТЦ код	Генеричко име	фармацевтска форма	единечна мера	јачина	количина единечна мерка
1	A10AB01	Human insulin со кратко дејство	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 3mL	100 IE/mL	30000 пенкала /патрон
2	A10AB05	Insulin aspart	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 3mL	100 E/mL	130000 пенкала /патрон
3	A10AB05	fast acting insulin aspart (со брзо ултра дејство)	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 3mL	100 E/mL	6000 патрон/ пенкало
4	A10AB05	Insulin aspart	раствор за инјектирање	вијала 10 mL	100 E/mL	1100 вијали

5	A10AB05	fast acting insulin aspart (со брзо ултра дејство)	раствор за инјектирање	вијала 10 mL	100 E/mL	750 вијали
6	A10AB06	Insulin glulisine	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 3mL	100 E/mL	55000 пенкало/патрон
7	A10AB04	Insulin lispro	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 3mL	100 E/mL	13250 пенкало/патрон
8	A10AD01	Инсулини и аналози за инјектирање, средно- или долго дејствувачки комбиниран со брзо-дејствувачки insulin human (70/30 или 75/25)	суспензија за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало /патрон 3mL	100 E/mL	550000 пенкало /патрон
9	A10AD05	Инсулини и аналози за инјектирање, средно- или долго дејствувачки комбиниран со брзо-дејствувачки insulin aspart (30/70)	суспензија за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало /патрон 3mL	100 E/mL	550000 пенкало /патрон
10	A10AD04	Инсулини и аналози за инјектирање, средно- или долго дејствувачки комбиниран со брзо-дејствувачки insulin lispro (75/25)	суспензија за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало /патрон 3mL	100 E/mL	110000 пенкало /патрон

11	A10AD04	Инсулини и аналози за инјектирање, средно- или долго дејствувачки комбиниран со брзо-дејствувачки insulin lispro (50/50)	суспензија за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало /патрон 3mL	100 E/mL	28750 пенкало /патрон
12	A10AC01	Human insulin (со средно дејство)	суспензија за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало /патрон 3mL	100 IE/mL	350000 пенкало /патрон
13	A10AE05	Insulin detemir	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 3mL	100 E/mL	175000 пенкало /патрон
14	A10AE04	Insulin glargine 100E/mL	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/ патрон 3mL	100 E/mL	167500 пенкало /патрон
15	A10AE04	Insulin glargine 300E/mL	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/патрон 1,5mL	300 E/mL	9000 пенкало /патрон
16	A10AE06	Insulin degludec	раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало/ патрон 3mL	100 E/mL	30000 пенкало /патрон
17	A10BJ03	Lixisenatide	раствор за инјектирање	/	/	за 50 пациенти
18	A10BJ02	Liraglutide	раствор за инјектирање	/	/	за 300 пациенти
19	A10BH01	Sitagliptin	таблета или филм обложена таблета	/	/	за 150 пациенти
20	A10BX12/ A10BK03	Empagliflozin	таблета или филм обложена таблета	/	/	за 100 пациенти
21	H04AA01	Glucagon	Прашок и веихулум за раствор за инјектирање	наполнето инјекциско пенкало + вијала	1 mg	1350 вијали

	<b>Инсулински игли</b>	<b>должина од</b>	<b>единечна мера</b>	<b>количина</b>
<b>22</b>	Инсулински игли со силиконска површина	4 mm	парче	1,000,000

	<b>Инсулински игли</b>	<b>должина од</b>	<b>единечна мера</b>	<b>количина</b>
<b>23</b>	Инсулински игли со силиконска површина	6 mm.	парче	3.500,000

#### **Ленти за мерење на шеќер во крв**

Со Програмата за 2019 година потребно е да се обезбедат и ленти за мерење на шеќерот во крвта. Во Програмата се предвидени 125 ленти месечно за секој пациент со дијабетес тип 1 . За лицата со дијабетес тип 2 предвидени се 350 ленти годишно.

#### **Ленти за мерење шеќер**

<b>Бр.</b>	<b>Ленти за мерење гликемија</b>	<b>единечна мера</b>	<b>количина</b>
<b>24</b>	Ленти за мерење на гликемија за глукометри за пациенти со дијабетес мелитус тип 1	лента	6,000,000

<b>Бр.</b>	<b>Ленти за мерење гликемија</b>	<b>единечна мера</b>	<b>количина</b>
<b>25</b>	Ленти за мерење на гликемија за глукометри за пациенти со дијабетес мелитус тип 2	лента	12,750,000

Во програмата за обезбедување инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2019 година е предвидено снабдување на 180 пациенти со дијабетес тип 1, согласно медицината базирана на докази и важечките прописи, со инсулински пумпи и потрошни материјали

<b>Потрошен материјал за инсулински пумпи</b>	<b>Паковање</b>
Инфузиски сет (9/6 мм канила и 109/58 цм пластичноцедро, А 1/10	2.750

Резервоар за инсулин (1.8/3.0 мл) А 1/10	2,750
Сензор за гликозно мониторирање со агол од 90 степени	400
Систем за континуирана испорака на инсулин	30
Систем линк за поврзување со сензор	6

## **2. Камп за едукација на деца со дијабетес– 185.000,00 денари**

Кампот е во организација на ЈЗУ УК за детски болести. Целта на кампот е едукација на лица со дијабетес тип 1 кај кои не е постигната добра гликорегулација, како и кај лица со дијабетес каде е потребно интервенција во терапијата. Основната идеја е преку едукативни сесии да бидат опфатени сите аспекти на дијабетес како што се прифаќање на состојбата, учење за правилна исхрана, физичка активност, подесување на доза на инсулин и секојдневно живеење со дијабетесот.

## **3. Едукација за исхрана и физичка активност на високообразовни установи, средни и основни училишта- 60.000,00 денари.**

Предвидено е одржување на едукативни сесии по основни и средни училишта со учениците и студентите од страна на специјалисти. Едукацијата се состои од т.н. структурирани едукативни сесии (дијабетес, хипогликемија, хипергликемија, инсулин, подесување на инсулинска доза за време на болести, физичка активност, исхрана, бременост, алкохол), спортски активности како и културни социјални настани. На овој начин се овозможува интервенција во иднината на младите, каде ќе се заштити нивното здравје. Едукацијата е во организација на Министерство за здравство во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички болести-Скопје

## **4. Изработка на брошури и флаери за дијабетес-100.000,00 денари**

Изработка на брошури и флаери во боја со симптоми за хипогликемија и хипергликемија (ниско ниво на шеќерот во крвта и високо ниво на шеќерот во крвта), како би им се олеснило на лицата со дијабетес полесно да научат да ја препознаваат состојбата на хипогликемија и на хипергликемија. Симптомите треба да бидат означени сликовито и со детален опис и како да се препознае кој симптом индицира хипогликемија, а кој хипергликемија. Изработка на брошура (џебно издание) каде што би се наброиле сите прехранбени артикли достапни на пазарот на Република Македонија, па и пошироко со тоа кој колку јаглени хидрати содржи и како делува врз нивото на шеќер во крвта. Брошурата е замислена да биде џебно издание како би можел секој оној што има дијабетес да може да ја носи со себе, секаде и во секое време.

Изработката е во организација на Министерство за здравство. во соработка со ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички болести-Скопје

## **5. Исплата на месечен надоместок на членовите на Национална комисија за дијабетес мелитус.-1.260.000,00денари**

**Национална комисија за дијабетес мелитус** е формирана врз основа на член 248-а од Законот за здравствена заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16 ) која ја следи имплементацијата на стручните упатства за

медицина базирана на докази од областа на дијабетес мелитус за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот и контролата на пациентите болни од дијабетес мелитус од страна на докторите на медицина специјалисти по интерна медицина кои препишуваат инсулинска терапија;

- врз основа на препораките од стручните упатства за медицина базирана на докази од областа на дијабетес мелитус за начинот на вршење на здравствената дејност која се однесува на третманот и контролата на дијабетес мелитус, одобрува префрлување од терапија со хумани инсулини на терапија со инсулински аналози и обратно, како и префрлување од терапија со едни инсулински аналози на други инсулински аналози, и - врши евалуација на инсулинската терапија кај пациенти болни од дијабетес мелитус согласно нивната медицинска документација и дава препораки за понатамошно користење на инсулинската терапија и останатиот антидијабетичен третман кај евалуираните пациенти.

